

Кирил Барбареев

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Конкретна активност Barbareev, Kiril (2012) <i>Bologna Process: Challenges and Opportunities for the Education of Preschool Teachers</i>. In: Юбилейна меѓународна универзитетска конференција, 18 – 19.5.2012, Veliko Trnovo. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2773 Кирил Барбареев (2012) Анализа студиских програма за образование воспитача: македонија, србија, хрватска, бугарска, словенија и холандија. Analysis of curricula for the education of educators in Macedonia, Serbia, Croatia, Bulgaria, Slovenia and the Netherland. ZNANSTVENO-stručna konferencija s меѓународним уčešćem Теорија i пракса раног одгоја (2012 ; Zenica) http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5086 Barbareev, Kiril (2012) <i>Quality Culture of University Teaching</i>. In: South East European University, A National Higher Education Conference.Quality of Learning and Teaching: Policy and Practice , 12 June 2012 , Tetovo. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5058		6
5.	Потпишан договор за домашна или меѓународна научна соработка на конкретен научен проект, еден договор на три години – 3 (три) поени годишно или 9 (девет) поени за три години		Поени
	Конкретна активност: Експерт: "Bridging Universities and Business for Enhancing Employability Skills for Students" (BRIDGES) Partners: American University in Bulgaria, Goce Delcev University, Macedonia. ("The project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO007") http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2173		3 3
6.	Раководење или координирање на институционален проект ТЕМПУС – еден договор на три години, 3 (три) поени годишно или 9 (девет) поени за три години.		Поени
	Конкретна активност Соработник во проект: STREW Tempus SM 511355 - 2010 Title: Building Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan Countries http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5059		3

	Сценска адаптација			Поени
	во земјава 2 (два) поени	во странство 3 (три) поени		
	Конкретна активност Кирил Барбареев, Никола Смилков „Новогодишна претстава за деца“ (2012): „Нејзиното височество фантазијата“. Реализирана: Мултимедијален центар – УГД – Штип – 2 претстави Детска градинка „Астибо“ - Штип (3 претстави) Основно училиште „Гоце Делчев“ – Штип – 1 претстава Детска градинка „Виница“ – 1 претстава			2
12.	Самостојно претставување со уметнички и стручни дела:			Поени
	во земјава – 8 (осум) поени	во странство – 9 (девет) поени		
	Конкретна активност Барбареев, К. (2012) Обучувач, реализатор на работилници во рамки на проектот „Во светот на детето“, проект во соработка со ОЖ на општина Струмица и Факултетот за образовни науки http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4854			8
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени			Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени			
	Конкретна активност: Прирачник: Barbareev, Kiril (2012) <i>Иницијалното образование на воспитувачите за предучилишно воспитание и образование - Initial Education of Educators in Preschool Education</i> . In: Нови практики во детските градинки (New Practices in Kindergartens). Tempora Veritas, pp. 17-27. ISBN 978-608-4612-03-2. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2144 Превод на книга за деца. Учебно помагало Barbareev, Kiril and Milovanovic, Dragan M.D and Boev, Blazo (2012) <i>Глистон патува во земјата</i> . Универзитет „Гоце Делчев“ Штип. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2170			2